


Како се пополнува ТИР карнетот



Важна забелешка

За прашања во врска со транспорти со ТИР карнети контактирајте ја Вашата национална Асоцијација СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ.

Можете исто така да контактирате со:

ТИР хотлајн – за прашања поврзани со примена на ТИР Конвенцијата, проблеми при гранично преминување, итн.:

Е-пошта: **hotline@iru.org**

телефон: +41 (0)22 918 20 73
(француски, англиски и руски)

Факс: +41 (0)22 918 27 99

За прашања во врска со **ИРУ ТИР-електронски пред-декларации (ИРУ ТИР-ЕПД)**:

Е-пошта: **tirepd@iru.org**

телефон: +41 (0)22 918 20 68
(француски, англиски и руски)

Општи податоци за ТИР карнетот

ИРУ ја направи оваа брошура за да им даде насоки на транспортните оператори, ТИР асоцијациите и цариниците, при пополнување на ТИР карнетите.

ТИР карнетот се состои од:

- ▶ **Насловна страница-корица**
- ▶ **Жолт манифест за стоки**
- ▶ **Пар бели и зелени листови** (со талони)
- ▶ **Службен извештај (Procès-verbal de constat)**
- ▶ **Задна корица со перфориран дел**

ТИР карнетите се достапни со 6, 14 и 16 листови.

Еден пар на листови (1 бел, 1 зелен) се користи за секоја операција ТИР.

Забелешка: Податоците содржани во оваа брошура не се правно обврзувачки. ТИР Конвенцијата е правна основа за ТИР процедурата.


Од 25 јуни 2022 год. ТИР карнетите имаат нов изглед (како на сликата во продолжение). Меѓутоа, ИРУ и Асоцијациите ќе продолжат со издавање на ТИР карнети според стариот модел до целосното искористување на залихите.

Како да се користи овој прирачник

На левата страница на прирачникот има слика, а на десната има опис на тоа што треба да се направи од кого и кога.

КОЈ	Кој ја пополнува оваа страница
КОГА	Кога, во кој момент од ТИР транспортот се пополнува оваа страница
ШТО	Име на страницата. Детали за рубриките што следат
ПОСТАПКА	Што треба да се направи во секоја фаза, освен пополнувањето во соодветните рубрики од ТИР карнетот, на пример, проверка на пломби и кинење на талони

Можете да видите пример за пополнување на секое поле од левата страна. Полињата се означени со посебни бои, во зависност од тоа кој треба да ги пополни. За подобро објаснување на улогите на учесниците, за пример зеодвме транспорт со една Појдовна и една Одредишна царинарница.



На оваа карта е даден пример на транспорт со ТИР карнет

Детали за рутата земена како пример

		ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА	ЗЕМЈА
A	Појдовна царинарница	Истанбул	Турција
B	Излезна царинарница	Капикуле	Турција
C	Влезна царинарница	Капитан-Андреево	Бугарија
D	Излезна царинарница	Сирет	Романија
E	Влезна царинарница	Вадул-Сирет	Украина
F	Одредишна царинарница на дестинација	Киевска област	Украина

КОЈ	Асоцијација и корисник
КОГА	При издавањето и пред почетокот на транспортот
ШТО	Корицата на ТИР карнетот

Рубриките од 1 до 4 ги пополнува Асоцијацијата при издавање

- Рубрика 01: Датум на валидност на ТИР карнетот (максимум 120 дена од датумот на издавање, кој не е вклучен) ТИР карнетот мора да се прифати од Појдовната царинарница пред или на овој датум, но не и по неговиот истек
- Рубрика 02: Детали за Асоцијацијата
- Рубрика 03: Целосни податоци за корисникот, вклучувајќи единствен идентификациски број (препорачливо со печат)
- Рубрика 04: Потпис и печат на Асоцијацијата

Рубриките од 6 до 12 ги пополнува корисникот пред патувањето

- Рубрика 06: Појдовна земја/и, вклучувајќи ИСО Алфа 3 шифра
- Рубрика 07: Одредишна земја/земји, вклучувајќи ИСО Алфа 3 шифра
- Рубрика 08: Регистарски број на возилото
- Рубрика 09: Број на сертификат за одобрување и валидност препорачливо со датум од-до – не се применува во случај на транспорт на тешки и габаритни стоки – и мора да важи за целиот ТИР транспорт
- Рубрика 10: Ако се работи за контејнер, идентификациски број
- Рубрика 11: Забелешки (ако се работи за тешки или габаритни стоки)
- Рубрика 12: Потпис на корисникот (своерачен). Препорачливо да има печат од фирмата!

IRU International Road Transport Union

CARNET TIR *

6 volets DX00000000

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au 16/05/2012 inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including

2. Délivré par TIR Training Association 091
26, Lesi Ukrainki Str.
02095 Kiev
Ukraine
(nom de l'association émettrice / name of issuing association)

3. Titulaire TIR International Transport Operators
9, Tenistaya Str.
UA - 65007, Odessa, Ukraine
UKR/091/822
(numéro d'identification, nom, adresse, pays / identification number, name, address, country)

4. Signature du délégué de l'association émettrice et cachet de cette association :
Signature of authorized official of the issuing association and stamp of that association:

5. Signature du secrétaire de l'organisation internationale :
Signature of the secretary of the international organization:

(À remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet)

6. Pays de départ TURKEY (TUR)
Country/Countries of departure ⁽¹⁾

7. Pays de destination UKRAINE (UKR)
Country/Countries of destination ⁽¹⁾

8. Note(s) d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) ⁽¹⁾
Registration No(s), of road vehicle(s) ⁽¹⁾
UA AA 8338 AC

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No. and date) ⁽¹⁾
Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) ⁽¹⁾
141500-027-119/2013

10. Note(s) d'identification du (des) conteneur(s) ⁽¹⁾
Identification No(s), of container(s) ⁽¹⁾

11. Observations diverses
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet :
Signature of the carnet holder: Minda

⁽¹⁾ Biffer la mention inutile
Strike out whichever does not apply

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

Општи забелешки

- Во ТИР карнетот не смее да се брише или допишува. Грешките треба да бидат прецртани и коригирани (што треба да биде одобрено од Царинската управа).
- ТИР карнетот што се користи за комбинација од возила/контејнери: Треба одделно да биде назначена содржината на секое возило/контејнер, а напред да стои регистарски број.
- Датумите внесени во ТИР карнетот треба да бидат во следниот формат дд/мм/гггг.
- Царинските испостави треба да бидат назначени по име и ако е потребно да се наведе нивната локација.

NE PAS DETACHER! A remplir et à conserver dans le carnet
NOT TO BE DETACHED!
This form is to be filled in and has to remain in the carnet

NEGOULOVATI! Tento list musí být vyplněn a ponechán v karnetu
PREGHERIA DI NON STACCARE! Questo foglio è da compilare e da conservare nel libretto
NICHT ABTRENNEN! Dieses Blatt muss ausgefüllt werden und im Carnet verbleiben

GOODS MANIFEST
VOUCHER N° 1 / N° 2

2. Customs office of departure
Istanbul

3. Country/Countries of departure
TURKEY (TUR)

4. Country/Countries of destination
UKRAINE (UKR)

7. Registration No(s) of road vehicle(s)
UA AA 8338 AC

9. a) Least compartment(s) or container(s)
8968700
b) Marks and Nos. of packages or articles
8697431

10. Number and type of packages or articles; description of goods
Household goods - 62 packages
Textiles - 20 packages

11. Gross weight in kg
4200,0
880,0
5080,0

12. Total number of packages entered on the manifest
82

13. I declare the information in items 1-12 above to be correct and complete

14. Place and date
Istanbul, 26/03/2012

15. Signature of holder or agent
Minda

16. Seal or identification mark (number, destination)

17. Customs office of departure
Customs officer's signature and Customs office date stamp

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of departure or of entry at trade)

19. Seal or identification marks found to be intact

20. Time-limit for transit

21. Registered by the Customs office at under No.

22. Miscellaneous (entry, sub-entry, Customs office at which the load must be produced, etc.)

23. Customs officer's signature and Customs office date stamp

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office of exit en route or of destination)

25. Seal or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified

27. Reservations

28. Customs officer's signature and Customs office date stamp

COUNTERFOIL N° 1 / N° 2

1. Arrival certified by the Customs office at

2. Seal or identification marks found to be intact

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in the manifest)

4. New seals affixed

5. Reservations

6. Customs officer's signature and Customs office date stamp

FEUILLE NON DOUANIER
NOT FOR CUSTOMS USE

Form not to be taken under Customs control by the Customs authorities

Anglais

КОЈ	Корисник
КОГА	Пред почетокот на транспортот
ШТО	Жолт манифест за стоки
ПОСТАПКА	Жолтиот манифест за стоките мора да се пополни од корисникот и деталите да се внесат на сите листови од ТИР карнетот, дури и ако листовите не се користат. (Деталите за корисникот мора да се внесат и во рубрика 5 од службениот извештај)

- Рубрика 02: Име (иња) и местоположба на отправни царинарници (максимум 8 отправни и приемни царинарници, т.е. 3 отправни со 5 приемни, 4 отправни со 4 приемни, и.т.н. Сите поаѓања мора да видат извршени пред првото растоварување. Стоката мора да премине барем една меѓународна граница)
- Рубрика 04: Целосни податоци за корисникот, вклучувајќи единствен идентификациски број и број за регистрација и идентификација на економски оператор (ЕОРИ) (препорачливо со печат)
- Рубрика 05: Појдовна земја/и – вклучувајќи ИСО Алфа 3 шифра
- Рубрика 06: Одредишна земја/и – вклучувајќи ИСО Алфа 3 шифра
- Рубрика 07: Регистарски број на возилото (регистарска таблица), на влекачот и утоварниот дел
- Рубрика 08: Приложени документи кон манифестот (ЦМР, листа за пакување, фактура и сл.)
- Рубрика 09: а) Товарен/ни оддел/и – (податоците да се внесат за секој посебно)
б) Ознаки на пакувањата (распознавање на одредено пакување)
- Рубрика 10: Број и тип на пакувања и опис на стоките (препорачливо е освен јазичниот опис на стоките да има и ХС код од 6 бројки)
- Рубрика 11: Тежина на стоките во килограми
- Рубрика 12: Име/имиња на Одредишната царинската испостава/и и број на пакувања што треба да се достави до секоја
- Рубрики 13, 14 и 15: Потпис на корисникот (своерачен), место и датум на потпишување (препорачливо со печат на фирмата)

КОЈ	Појдовна царинарница А (и корисник)
КОГА	Појдовна царинарница А (и пред почеток на транспортот)
ШТО	Лист и талон бр. 1, стр. 1
ПОСТАПКА	Царинарница: - Проверка на стоките (мора да се во согласност со манифестот за стоките) - Проверка на валидноста на ТИР карнетот и сертификатот за одобрување - Проверка дали се прикачени ТИР таблици - Го пломбира камионот - Ставање печат на секоја страница од приложените документи кои се прикачени на ТИР карнетот - Пополнување и откинување на листот бр. 1 - Враќање на ТИР карнетот на возачот

Лист/Volet бр. 1

Рубриците од 2 до 15 треба да се пополнат од корисникот пред почетокот на транспортот (види стр. 5).

за службена употреба: секоја информација за оплеснување на царинската контрола, на пр. број на претходниот царински документ и т.н.

- Рубрика 16: Број на пломба – мора да се пополни на секој лист од ТИР карнетот
- Рубрика 17: Датум дд/мм/гггг, печат и потпис од Појдовната царинарница А – мора да се пополни на секој лист од ТИР карнетот
- Рубрика 18: Име, и ако е потребно локација на Појдовната царинарница А
- Рубрика 19: Штиклирајте ако пломбите се исправни (не се применува на поаѓање)
- Рубрика 20: Временски рок за транспорт за пристигнување на Излезната царинарница В во таа земја (не е задолжително)
- Рубрика 21: Идентификација на Појдовната царинарница А
- Под број: Број во царински контролник за оваа ТИР операција.
- Рубрика 22: Друго: Итинерар, овде може да се наведе Излезната царинарница В
- Рубрика 23: Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Појдовната царинарница А

Овие податоци се препишуваат во рубриците од 18 до 23 од листот бр. 2, стр. 2

Талон/Souche N° 1

- Рубрика 01: Идентификација на Појдовната царинарница А
- Рубрика 02: Број во царински контролник на ТИР операцијата на Појдовната царинарница А
- Рубрика 03: Број на царинска пломба
- Рубрика 04: Штиклирајте ако пломбите се исправни (не се применува на поаѓање)
- Рубрика 05: Друго: (рута - опционо)
- Рубрика 06: Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Царинарницата, што докажува дека Појдовната Царинарницата А ја прифатила транспортната операција.

Општи забелешки

- Сите талони секогаш остануваат во ТИР карнетот.

MANIFESTE DE MARCHANDISES			
VOLET N° 1		CARNET TIR DX00000000	
2. Bureau(s) de douane de départ Istanbul		3. Nom de l'organisation internationale International Road Transport Union	
5. Pays de départ TURKEY (TUR)		4. Titulaire du carnet (numéro d'identification, nom, adresse et pays) TIR International Transport Operators 9, Tenistaya Str. UA - 65007, Odessa, Ukraine UKR/091/822	
6. Pays de destination UKRAINE (UKR)		8. Documents joints au manifeste CMR : 172496 Invoice: 4376-1005-016	
7. No(s) d'immatriculation de (des) véhicule(s) routier(s) UA AA 8338 AC			
9. a. Compartiment(s) de chargement du contenu(s) b. Marques et N°s des colis ou objets 8968700 8697431	10. Nombre et nature des colis ou objets; désignation des marchandises Household goods - 62 packages Textiles - 20 packages	11. Poids brut en kg 4200,0 880,0 5080,0	12. Scelléments ou marques d'identification apposés (nombre, identification) 005010
12. Total des colis figurant sur le manifeste Destination : Bureau de douane Kiev		13. Je certifie que les indications sous rubriques 1 à 12 ci-dessus sont exactes et complètes.	
14. Lieu et date Istanbul 26/03/2012		15. Signature de l'agent ou de son représentant Kaya	
16. Certificat de prise en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée) Istanbul		17. Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Kaya	
19. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts Istanbul 38		20. Délai de transit 26/03/2012	
21. Enregistré par le bureau de douane de Istanbul 38		22. Divers (Itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.) Kapikule	
23. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Kaya		24. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Kaya	

SOUICHE N° 1		PAGE 1 du CARNET TIR	
1. Pris en charge par le bureau de douane de Istanbul 38		6. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane	
2. Sous le No TIR 432		7. TIR TRAINING 26-03-2012	
3. Scelléments ou marques d'identification apposés 005010		8. Customs Departure	
4. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts			
5. Divers (Itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.) Kapikule 64			

MANIFESTE DE MARCHANDISES			
VOLET N° 2		1. CARNET TIR DX00000000	
2. Bureau(x) de douane de départ Istanbul	3. Nom de l'organisation internationale R International Road Transport Union		4. Titulaire du carnet (numéro d'identification, nom, adresse et pays) TIR International Transport Operators 9, Tenistaya Str. UA - 65007, Odessa, Ukraine UKR/091/822
5. Pays de départ TURKEY (TUR)	6. Pays de destination UKRAINE (UKR)	8. Documents joints au manifeste CMR : 172496 Invoice: 4376-1005-016	
7. No d'immatriculation du (des) véhicule(s) routier(s) UA AA 8338 AC			
9. a. Compartiment(s) de chargement du conteneur(s) b. Marques et Nos des colis ou objets 8968700 8697431	10. Nombre et nature des colis ou objets; désignation des marchandises Household goods - 62 packages Textiles - 20 packages	11. Poids brut en kg 4200,0 880,0 5080,0	16. Scelllements ou marques d'identification apposés (nombre, identification) 005010
12. Total des colis figurant sur le manifeste Destination : Bureau de douane Kiev		13. Je certifie que les indications sous rubriques 1 à 12 ci-dessus sont exactes et complètes Kaya 26/03/2012 Minda	
14. Lieu et date Istanbul 26/03/2012		15. Signature du titulaire ou de son représentant Kapikule 64	
16. Certificat de prise en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée) Istanbul		17. Bureau de douane de départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Kaya 26-03-2012 Departure	
18. Certificat de fin de l'opération TIR (bureau de douane de passage, de sortie ou de destination) Kapikule 64		19. Scelllements ou marques d'identification reconnus intacts ☒	
20. Date de transit 26/03/2012		21. Enregistrement par le bureau de douane de Istanbul 38 sous le No TIR 432	
22. Divers (itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.) Kapikule		23. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Kaya 26-03-2012 Departure	
24. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Gublan		25. Réserves	
26. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Gublan		27. Réserves	

SOUCHE N° 2	
DX00000000	
PAGE 2 du CARNET TIR	
1. Arrivée constatée par le bureau de douane de Kapikule 64	
2. Scelllements ou marques d'identification reconnus intacts ☒	
3. Nombre de colis pour lesquels la fin de l'opération TIR a été certifiée (comme stipulé dans le manifeste)	
4. Nouveaux scelllements apposés	
5. Réserves	
6. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane Gublan	

КОЈ	Царинска испостава на излез В (и корисник)
КОГА	Царинска испостава на излез В (и поаѓање А и пред транспортот)
ШТО	Лист и талон бр. 2, стр. 2
ПОСТАПКА	Царинарница: Проверка на исправноста на пломбите и дека нема насилно влегување во камионот Потврдува дека рубрика 6 од талонот бр. 1 стр. 1 има печат, инаку ТИР карнетот не може да биде прифатен. Го пополнува и откинува листот бр. 2, кој го чува контролникот во Излезната В царинарница, испраќа сертификат за завршување (отстранливи делови од рубриките 18-28) до влезната А царинарница.

Лист бр. 2/Volet N° 2

Рубриките од 2 до 15 треба да бидат пополнети од корисникот пред транспортот (види стр. 5 од овој прирачник).

Рубриките од 16 до 23 треба да бидат пополнети од Појдовната царинарница А.

Рубрика 24: Име и идентификација на Излезната царинарница В

Рубрика 25: Штиклирајте ако пломбите се исправни

Рубрика 26: Ако стоките се истоварени, колку пакувања (се пополнува само од одредишната царинарница)

Рубрика 27: Забелешка – ако има некаков проблем (скршена пломба/недостасуваат стоки), обележете со големо R и опишете го проблемот. Во зависност од околностите, (види стр. 10 од прирачникот) се пополнува и службениот извештај.

Рубрика 28: Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна Царинарницата В

Талон/Souche N° 2

Рубрика 01: Идентификација на Излезна царинската В испостава

Рубрика 02: Штиклирајте ако пломбите се исправни

Рубрика 03: Број на истоварени пакети (се пополнува од Одредишната царинарница)

Рубрика 04: Нов број на пломба (ако има потреба)

Рубрика 05: Забелешки (како погоре, рубрика 27)

Рубрика 06: Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна царинарница В

MANIFESTE DE MARCHANDISES

VOLET N°1

1. Carnet TIR **DX00000000**

2. Nom du transporteur international

3. Pays d'origine

4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

5. Pays de destination

6. Documents joints au manifeste

7. Numéro d'immatriculation du (des) véhicule(s)

8. Documents joints au manifeste

9. Compartment(s) de chargement du contenu

10. Nombre et nature des colis ou objets, désignation des marchandises

11. Poids total en kg

12. Scelléments ou marques d'identification apposés (numéro, identification)

13. Total des colis figurant sur le manifeste

14. Lieu et date

15. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

16. Bureau de douane de départ

17. Certificat de prise en charge Bureau de douane de départ ou de passage

18. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts

19. Embarqué par le bureau de douane de

20. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

21. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

22. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

1. Carnet TIR **DX00000000**

2. Nom du transporteur international

3. Pays d'origine

4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

5. Pays de destination

6. Documents joints au manifeste

7. Numéro d'immatriculation du (des) véhicule(s)

8. Documents joints au manifeste

9. Compartment(s) de chargement du contenu

10. Nombre et nature des colis ou objets, désignation des marchandises

11. Poids total en kg

12. Scelléments ou marques d'identification apposés (numéro, identification)

13. Total des colis figurant sur le manifeste

14. Lieu et date

15. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

16. Bureau de douane de départ

17. Certificat de prise en charge Bureau de douane de départ ou de passage

18. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts

19. Embarqué par le bureau de douane de

20. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

21. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

22. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

1. Carnet TIR **DX00000000**

2. Nom du transporteur international

3. Pays d'origine

4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

5. Pays de destination

6. Documents joints au manifeste

7. Numéro d'immatriculation du (des) véhicule(s)

8. Documents joints au manifeste

9. Compartment(s) de chargement du contenu

10. Nombre et nature des colis ou objets, désignation des marchandises

11. Poids total en kg

12. Scelléments ou marques d'identification apposés (numéro, identification)

13. Total des colis figurant sur le manifeste

14. Lieu et date

15. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

16. Bureau de douane de départ

17. Certificat de prise en charge Bureau de douane de départ ou de passage

18. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts

19. Embarqué par le bureau de douane de

20. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

21. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

22. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

1. Carnet TIR **DX00000000**

2. Nom du transporteur international

3. Pays d'origine

4. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

5. Pays de destination

6. Documents joints au manifeste

7. Numéro d'immatriculation du (des) véhicule(s)

8. Documents joints au manifeste

9. Compartment(s) de chargement du contenu

10. Nombre et nature des colis ou objets, désignation des marchandises

11. Poids total en kg

12. Scelléments ou marques d'identification apposés (numéro, identification)

13. Total des colis figurant sur le manifeste

14. Lieu et date

15. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

16. Bureau de douane de départ

17. Certificat de prise en charge Bureau de douane de départ ou de passage

18. Scelléments ou marques d'identification reconnus intacts

19. Embarqué par le bureau de douane de

20. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

21. Signature de l'agent et fin de la date du bureau de douane

22. Divers (présence fait, bureau ou le transport doit être présenté, etc.)

КОЈ	Царинарници (и корисник)
КОГА	Царинарници (и Влезна царинарница Е и Одредишна царинарница F (пред почетокот на транспортот))
ШТО	Листови и талони бр. 1 и 2, стр. 5 и 6
ПОСТАПКА	Царинарници

На Влезната царинарница Е

1. Се проверуваат камионот и пломбите
2. Се пополнува во релевантните делови од ТИР карнетот (истиот процес како на Појдовната царинарница А, опишан на стр. 6 од овој прирачник)
3. Лист бр. 1 (стр. 5 од ТИР карнетот) се пополнува и задржува, а ТИР карнетот се враќа на возачот кој го продолжува патувањето до Одредишната/Излезната царинарница.

На Излезната царинарница

Ако транспортот транзитира низ земјата, процедурата е иста како на претходната Излезна царинарница (види стр. 8 од овој прирачник)

На Одредишната царинарница F

Ако транспортот е наменет за царинската испостава, тогаш, при пристигнување Одредишната царинарница:


1. Го проверува возилото и пломбите, Ги скрши пломбите, Ги споредува стоките со манифестот. **Ако не се усогласени, пополнува резервација во рубрика 27. Може ќе треба да се пополни службениот извештај (стр. 10).**
2. Го пополнува и задржува листот бр. 2 стр. 6 (види стр. 7 од овој прирачник за повеќе детали)
3. Ја пополнува потврдата за завршување (листот бр. 2, рубрики од 24 до 28) и ја препраќа до Влезната царинарница Е
4. Го пополнува талонот бр. 2 и става печат
5. ТИР карнетот се враќа на возачот.

На Влезната царинарница Е

Сертификатот за завршување ќе биде спореден со листот бр. 1 и ТИР операцијата ќе биде раздолжена.

Општи забелешки

- SafeTIR податоците за завршување ќе бидат доставени од Одредишната царинарница F до ИРУ за да се потврди завршувањето на ТИР транспортот.



КОЈ	Царини
КОГА	Ако ТИР карнетот е задржан од царинарницата (на пр. поради неважечки ТИР карнет)
ШТО	Се откинува дел од задната корица на ТИР карнетот
ПОСТАПКА	Се става царински печат, потпис и се откинува купонот, се дава на возачот, а ТИР карнетот се задржува се до затворање на царинската истрага

IRU

La Voie-Creuse 16, CP 44
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
+41-22-918 27 00 (тел.)
+41-22-918 27 41 (факс)
iru@iru.org

iru.org

**СИЗ Македонија Сообраќај
АМЕРИТ Скопје**

Бул. Партизански Одреди бр. 17/4
1000 Скопје, Македонија
02 3298 967 (тел)
02 3298 968 (факс)
amerit@amerit.org.mk

www.amerit.org.mk